

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 90

8 мај 2019, среда

година LXXV

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1157. Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување на Статутот на Јавната установа Национален парк Пелистер, Битола	2	1163. Одлука за давање на согласност на Годишниот извештај за работењето на Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Северна Македонија за 2018 година	4
1158. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности.....	2	1164. Одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад.....	4
1159. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности.....	2	1165. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на АД Водостопанство на Република Северна Македонија - Скопје.....	5
1160. Одлука за изменување на Статутот на Акционерско друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост...	3	1166. Одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад.....	5
1161. Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на Акционерско друштво „Македонска информативна агенција АД“ - Скопје, во државна сопственост	3	1167. Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување на Статутот на Јавното претпријатие за одржување и заштита на магистрални и регионални патишта „Македонијапат“ ц.о. Скопје	5
1162. Одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад	4		

	Стр.		Стр.
1168. Одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад	6	1169. Одлука за утврдување на стратешките приоритети на Владата на Република Северна Македонија во 2020 година	6
		1170. Статут на Акционерското друштво за поштенски сообраќај „Пошта на Северна Македонија“ во државна сопственост – Скопје - пречистен текст -	9
		Огласен дел	1-64

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

1157.

Врз основа на член 139 став (2) од Законот за заштита на природата („Службен весник на Република Македонија“ бр.67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 148/11, 59/12, 13/13, 163/13, 41/14, 146/15, 39/16, 63/16 и 113/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 30 април 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ЈАВНАТА УСТАНОВА НАЦИОНАЛЕН ПАРК ПЕЛИСТЕР, БИТОЛА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Статутарната одлука за изменување на Статутот на Јавната установа Национален парк Пелистер, Битола бр.02-84/3.1 од 18.4.2019 година, донесена од Управниот одбор на оваа јавна установа, на седницата, одржана на 18.4.2019 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-2249/1
30 април 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

1158.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 30 април 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижни ствари кои се наоѓаат на КП бр.4423, во место викано Пластило, КО Герман и тоа:

- зграда 1, намена на зграда А5-4, влез 1, кат ПР, намена на посебен дел од зграда П, со внатрешна површина од 32 м² и

- зграда 2, намена на зграда А5-4, влез 1, кат ПР, намена на посебен дел од зграда П, со внатрешна површина од 30 м², во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-2250/1
30 април 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

1159.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18) Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 30 април 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижни ствари кои се наоѓаат на КП.бр.4420, м.в. Пластило, КО Герман и тоа :

-зграда 1, намена на зграда В1-1, влез 3, кат ПО, број 1, намена на посебен дел од зграда П, со внатрешна површина од 59 м²;

-зграда 1, намена на зграда В1-1, влез 2, кат ПР, број 1, намена на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 222 м²;

-зграда 1, намена на зграда В1-1, влез 2, кат ПР, број 1, намена на посебен дел од зграда ПП, со внатрешна површина од 13 м²;

-зграда 3, намена на зграда А5-4, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен дел од зграда П, со внатрешна површина од 12 м² и

-зграда 4, намена на зграда Е 18, кат ПР, со волумен од 3 м³,

во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-2251/1
30 април 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна
Македонија,
Зоран Заев, с.р.

1160.

Врз основа на член 418 став (1) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 120/18), Владата на Република Северна Македонија во својство на Собрание на акционери на Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост, на седницата одржана на 30 април 2019 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКИ ДЕЈНОСТИ МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ СКОПЈЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ****Член 1**

Во Статутот на Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.146/2010, 16/2012, 4/2015, 21/2015 и 189/2018), во називот, зборовите: „Акционерско друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост“ се заменуваат со зборовите: „Акционерско друштво за вршење на енергетски дејности НАЦИОНАЛНИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост“.

Член 2

Во членот 2 во ставот 1 зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.

Во ставот 2 зборовите: „Владата на Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Владата на Република Северна Македонија“.

Член 3

Членот 6 се менува и гласи:

„ Друштвото работи и учествува во правниот промет под фирмата: Акционерско друштво за вршење на енергетски дејности НАЦИОНАЛНИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост.

Скратениот назив на фирмата на друштвото е: НЕР АД Скопје.

Фирмата на друштвото на албански јазик е: Shoqëria Aksionare për ushtrimin e veprimtarive energjetike RESURSET ENERGETIKE NACIONALE Shkup në pronësi shtetërore.

Скратениот назив на фирмата на друштвото на албански јазик е: REN SHA Shkup.

Друштвото работи и учествува во надворешниот промет под фирмата: Joint Stock Company for performing energy activities NATIONAL ENERGY RESOURCES Skopje in State Ownership.

Скратениот назив на фирмата на друштвото, за настап во надворешниот промет е: NER JSC Skopje.“

Член 4

Во членот 10 во ставот 1 зборовите: „Народна Банка на Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Народна Банка на Република Северна Македонија“.

Во ставот 2 зборовите: „Народна Банка на Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Народна Банка на Република Северна Македонија“.

Член 5

Во членот 13 во ставот 1 зборовите: „Владата на Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Владата на Република Северна Македонија“.

Член 6

Во насловот пред членот 14 зборовите: „Владата на Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Владата на Република Северна Македонија“.

Во членот 14 во ставот 1 зборовите: „Владата на Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Владата на Република Северна Македонија“, а зборовите: „Народна Банка на Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Народна Банка на Република Северна Македонија“.

Во ставот 2 зборовите: „Централниот Регистар на Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Централниот регистар на Република Северна Македонија“.

Член 7

Во членот 22 во став 1 во алинејата 4) зборовите: „Службен весник на Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Член 8

Во членот 30 во ставот 4 зборовите: „Централниот регистар на Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Централниот регистар на Република Северна Македонија“.

Член 9

Во членот 34 во став 1 во алинејата 2) зборовите: „Централниот регистар на Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Централниот регистар на Република Северна Македонија“.

Член 10

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-2426/1
30 април 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

1161.

Врз основа на член 418 став (1) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 120/18), Владата на Република Северна Македонија, во својство на Собрание на Акционерското друштво „Македонска информативна агенција“ – Скопје, во државна сопственост, на седницата одржана на 30 април 2019 година, донесе

**СТАТУТАРНА ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО „МАКЕДОНСКА ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА АД“ - СКОПЈЕ,
ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ****Член 1**

Во Статутот на Акционерско друштво „Македонска информативна агенција АД“ - Скопје, во државна сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.53/06, 157/07, 138/13, 202/14 и 28/15), во насловот и во членот 1 зборовите „Македонска информативна агенција“ се заменуваат со зборовите „Медиумска информативна агенција“.

Член 2

Членот 3 се менува и гласи:
„Акционерското друштво ќе работи и ќе учествува во правниот промет под фирма:

„Акционерско друштво „Медиумска информативна агенција“ - Скопје, во државна сопственост“.

Скратен назив на фирмата е АД „МИА“ - Скопје.

Во меѓународниот правен промет, фирмата на Друштвото гласи:

„Media Information Agency – Skopje, a state owned joint-stock company“.

Скратен назив на фирмата во меѓународниот правен промет со странство е JSC MIA - Skopje.

Фирмата на Друштвото на албански јазик гласи:

„Agjencia Informative Mediatike në pronësi shtetërore“.

Скратен назив на фирмата на албански јазик е SHIA MIA – Shkup“.

Член 3

Членот 4 се менува и гласи:

„Седиштето на Друштвото е во Скопје, на ул. „Кеј Димитар Влахов“ бр.4“.

Член 4

Во членот 12 по зборот „Република“ се додава зборот „Северна“.

Член 5

Во членот 15 по зборот „Република“ се додава зборот „Северна“.

Член 6

Се овластува Надзорниот одбор на Акционерското друштво „Медиумска информативна агенција“ - Скопје, во државна сопственост да изготви пречистен текст на Статутот на Акционерско друштво „Медиумска информативна агенција АД“ - Скопје, во државна сопственост.

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-2473/1
30 април 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна
Македонија,
Зоран Заев, с.р.

1162.

Врз основа на член 42 став (3) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 30 април 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА ПРАВНО ЛИЦЕ КОЕ ВРШИ ДЕЈНОСТ ИЛИ ПОСЕДУВА ДОЗВОЛА ЗА СОБИРАЊЕ И/ИЛИ ТРАНСПОРТИРАЊЕ, ПРАБОТКА, РЕЦИКЛИРАЊЕ И УНИШТУВАЊЕ НА ОТПАД

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Национална установа Центар за култура „Трајко Прокопиев“ – Куманово, да спроведе постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање

и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад на движни ствари - опрема кои немаат вредност односно се дотраени, неупотребливи и технолошки застарени и не можат да се продадат или разменат како такви, согласно Одлука Бр. 02 – 145/3 од 19.2.2019 година, за усвојување на Извештајот од страна на Централната пописна комисија за зграда на Театар за извршениот попис на средствата и нивните извори со состојба на 31.12.2018 година на Управен одбор на НУ Центар за култура „Трајко Прокопиев“ – Куманово.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-2560/1
30 април 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна
Македонија,
Зоран Заев, с.р.

1163.

Врз основа на член 8 став (2) од Законот за ревизија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 135/11, 188/13, 43/14, 138/14, 145/15, 192/15, 23/16 и 83/18) Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 30 април 2019 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА СОВЕТОТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ И НАДЗОР НА РЕВИЗИЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА 2018 ГОДИНА**

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишниот извештај за работењето на Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Северна Македонија за 2018 година, со број 01-99/1 од 29.3.2019 година, донесен од Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Северна Македонија.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-2644/1
30 април 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

1164.

Врз основа на член 42 став 3 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 30 април 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА ПРАВНО ЛИЦЕ КОЕ ВРШИ ДЕЈНОСТ ИЛИ ПОСЕДУВА ДОЗВОЛА ЗА СОБИРАЊЕ И/ИЛИ ТРАНСПОРТИРАЊЕ, ПРАБОТКА, РЕЦИКЛИРАЊЕ И УНИШТУВАЊЕ НА ОТПАД

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на ЈУ Специјален завод – Демир Капија да спроведе постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за

собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад, на движни ствари - опрема кои се дотраени, неупотребливи и технолошко застарени и не можат да се продадат или разменат како такви, согласно Одлуката за усвојување на расходот за 2018 година на ЈУ Специјален завод - Демир Капија – буџетско книговодство со бр.02-132/3 од 27.2.2019 година, донесена од Управниот одбор на ЈУ Специјален завод – Демир Капија.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-2656/1
30 април 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

1165.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 30 април 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА АД ВОДОСТОПАНСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство му престанува користењето на движните ствари - моторни возила со следните карактеристики:

1. Вид: Товарно моторно возило
Марка: TAM
Тип: 60-T
Број на шасија: 760004899
Број на мотор: 70535
Сила на мотор 44 KW
Година на производство 1976 година
Број на регистарски таблички SK 4037 AI,
Боја на каросерија: Зелена/3D
2. Вид: Патничко моторно возило
Марка: LADA
Тип: NIVA
Број на шасија: ХТА21214031712161
Број на мотор: 7188976
Сила на мотор: 59,5 KW
Година на производство 2003 година
Број на регистарски таблички SK 4036 AI,
Боја на каросерија: Бела/01

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на АД Водостопанство на Република Северна Македонија - Скопје.

Член 3

Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство склучува договор со директорот на АД Водостопанство на Република Северна Македонија - Скопје со кој се уредуваат правата и обврските за користење на движните ствари –моторни возила од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-2697/1
30 април 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

1166.

Врз основа на член 42 став (3) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 30 април 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА ПРАВНО ЛИЦЕ КОЕ ВРШИ ДЕЈНОСТ ИЛИ ПОСЕДУВА ДОЗВОЛА ЗА СОБИРАЊЕ И/ИЛИ ТРАНСПОРТИРАЊЕ, ПРАБОТКА, РЕЦИКЛИРАЊЕ И УНИШТУВАЊЕ НА ОТПАД

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Државното правобранителство на Република Северна Македонија да спроведе постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад на движни ствари - опрема кои немаат вредност, односно се дотраени, неупотребливи и технолошки застарени и не можат да се продадат или разменат како такви, согласно Одлуката за констатиран вишок, кусок и расход на средства во Државното правобранителство на Република Македонија за 2014 година ДП бр.02-371/13-5 од 30.1.2015 година, Одлуката за констатиран вишок, кусок и расход на средства во Државното правобранителство на Република Македонија за 2015 година ДП бр.02-740/15-5 од 3.3.2016 година, Одлуката за констатиран вишок, кусок и расход на средства во Државното правобранителство на Република Македонија за 2016 година ДП бр.02-857/16-3 од 27.2.2017 година, Одлуката за констатиран вишок, кусок и расход на средства во Државното правобранителство на Република Македонија за 2017 година ДП бр.02-595/17 од 5.2.2018 година и Одлуката за констатиран вишок, кусок и расход на средства во Државното правобранителство на Република Македонија за 2018 година ДП бр.02-714/18-16 од 5.2.2019 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-2767/1
30 април 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

1167.

Врз основа на член 11 точка 1 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 30 април 2019 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА МАГИСТРАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ПАТИШТА „МАКЕДОНИЈАПАТ“ Ц.О. СКОПЈЕ**

1. Со оваа одлука се дава согласност на Статутарната одлука за изменување на Статутот на Јавното претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта „Македонијапат“ – Скопје, бр.02-849/2, донесена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата, одржана на 25 април 2019 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-2768/1
30 април 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

1168.

Согласно член 42 став (3) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 30 април 2019 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА ПРАВНО ЛИЦЕ КОЕ ВРШИ ДЕЈНОСТ ИЛИ ПОСЕДУВА ДОЗВОЛА ЗА СОБИРАЊЕ И/ИЛИ ТРАНСПОРТИРАЊЕ, ПЕРЕРАБОТКА, РЕЦИКЛИРАЊЕ И УНИШТУВАЊЕ НА ОТПАД****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Јавната здравствена установа Здравствен дом Демир Хисар да спроведе постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад на движни ствари - опрема кои немаат вредност односно се дотраени, неупотребливи и технолошко застарени и не можат да се продадат или разменат како такви, согласно Одлуката за Комисиски расход на основни средства и ситен инвентар, бр.02-252/4-1 од 5.10.2018 година, донесена од Управниот одбор на Јавната здравствена установа Здравствен дом Демир Хисар.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-2865/1
30 април 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна
Македонија,
Зоран Заев, с.р.

1169.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за буџетите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/05, 4/08, 103/08, 156/09, 95/10, 180/11, 171/12, 192/15 и 167/16) и член 27-а став 3 од Деловникот за работа на Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/01, 98/02, 9/03, 47/03, 64/03, 67/03, 51/06, 5/07, 15/07, 26/07, 30/07, 58/07, 105/07, 116/07, 129/07, 157/07, 29/08, 51/08, 86/08, 144/08, 42/09, 62/09, 141/09, 162/09, 40/10, 83/10, 166/10, 172/10, 95/11, 151/11, 170/11, 67/13, 145/14, 62/15, 41/16, 153/16 и 113/17), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 30 април 2019 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТРАТЕШКИТЕ ПРИОРИТЕТИ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО 2020 ГОДИНА****Член 1**

За стратешки приоритети во 2020 година се утврдуваат:

- развој на економијата, зголемување на продуктивното вработување и подигнување на животниот стандард на граѓаните;
 - полноправно членство на Република Северна Македонија во НАТО;
 - успешно водење на пристапните преговори со Европската Унија;
 - одлучна и неселективна борба со организираниот криминал и корупцијата;
 - јакнење на владеењето на правото, преку непристрасно и недискриминирачко спроведување на законите, изградба на независни институции и функционален систем на локална самоуправа;
 - реформи во образованието и инвестирање во иновации и информатичка технологија;
 - реформи во правосудството;
 - целосно спроведување на Охридскиот рамковен договор и градење на граѓанска држава и етничка кохезија врз принципите на меѓусебна толеранција и почитување и
 - намалување на аерозагадувањето.
- Приоритетите од став 1 на овој член имаат еднакво значење.

Член 2

За остварување на стратешките приоритети од член 1 став 1 од оваа одлука, се утврдуваат следните приоритетни цели:

- спроведување на макроекономска политика насочена кон задржување на макроекономската стабилност, зголемување на конкурентноста на економијата и зголемување на вработеноста;
- спроведување на фискална политика во функција на фискална одржливост и етапна консолидација на јавните финансии, поддршка на економијата со значителни инвестиции во инфраструктурни проекти;
- имплементација на реформите во јавните финансии во насока на подобрување на фискалната рамка, зајакнување на процесот на планирање и извршување на Буџетот на Република Северна Македонија, подобрување на наплатата на приходите, зајакнување на системот на јавни набавки, внатрешна и надворешна контрола и транспарентно владино известување;
- воведување на поголема праведност во даночниот систем, праведна распределба на доходот и општественото богатство, паралелно со обезбедувањето на транспарентност во трошењето на парите на граѓаните преку државниот буџет;

- создавање на поволна деловна клима со политики на соработка со бизнис-секторот, социјалните партнери, заштита на работничките права, недискриминација, зголемена ефикасност, транспарентност на институциите и целосно почитување на правната држава;
- поддршка и развој на малите и средни претпријатија;
- зголемување и поддршка на развојот на индустриско-преработувачките капацитети кои ќе бидат извозно ориентирани и ќе создаваат производи со висока додадена вредност, поддршка на индустриските капацитети кои ќе овозможат супституција на увозот;
- отворање на нови работни места со активни мерки за вработување и зголемување на нивото на платите во економијата;
- развивање на ефективна трговска политика;
- промоција на македонските економски интереси во странство и водење на активна и транспарентна политика на привлекување странски директни инвестиции преку стимулирање на привлекувањето на инвестиции со поголема додадена вредност, кои обезбедуваат поврзување со домашните претпријатија;
- развој и подобрување на конкурентноста на македонската индустрија;
- обезбедување енергетска сигурност и стабилност;
- зголемување на учеството на обновливите видови на енергија во финалната потрошувачка на енергија и заштита на животната средина;
- либерализација на пазарот на електрична енергија и раст на инвестициите во енергетскиот сектор;
- интегрирање на пазарите на електрична енергија со земјите од регионот и земјите членки на Европската Унија;
- дигитална трансформација при испорака на услуги за граѓаните и бизнисите;
- унапредување на заштитата на потрошувачите;
- унапредување на концептот и практиките за општествена одговорност;
- воспоставување на интегрирана и интерконектирана транспортна мрежа, која воспоставува ефективни услуги за корисниците;
- создавање на услови за воспоставување и натамошен развој на потребните институции кои ќе обезбедат ефикасен транспорт на патници и стока, проценка, обезбедување и одржување на неопходната транспортна инфраструктура и обезбедување транспортни услуги со висок квалитет и високо ниво на безбедност;
- изградба на нови патни делници и рехабилитација на дел од постојните;
- доизградба на патните и железничките делови од коридорите 8 и 10;
- забрзување на темпото на економски раст преку зголемување на инвестициите во науката, истражувањето и иновациите;
- зголемување на земјоделските површини и на приносот и квалитетот на земјоделските производи;
- надминување на традиционалниот пристап во земјоделството и унапредување на најновите технологии со зголемен трансфер на знаење во земјоделството;
- обезбедување на здрава храна за граѓаните преку ефикасно спроведување на активностите во областа на ветеринарното здравство и фитосанитарната политика;
- зголемување на шумскиот фонд во Република Северна Македонија и поквалитетно чување на шумите;
- натамошен развој на туризмот и угостителството;
- намалување на разликите во развојот помеѓу и во планските региони и зголемување на конкурентната способност на планските региони;

- унапредување и јакнење на јавните здравствени капацитети и услуги на сите нивоа преку модернизација на капацитетите на постојните здравствени институции и изградба на нови, со цел развој на интегриран и ефикасен систем според потребите на граѓаните;
- подигање на нивото на здравствена заштита на граѓаните и намалување на нееднаквостите и негативниот ефект на социјалните детерминанти на здравјето преку зголемување на пристапот до универзални услуги особено во примарната здравствена заштита;
- унапредување на квалитетот на здравствената заштита на секундарното и терциерното ниво преку зголемена достапност на здравствените услуги за населението и зголемување на функционалноста на институциите;
- унапредување на условите за работа на медицинскиот кадар, професионален развој и модернизација на едукативниот процес заради стимулирање и нивно задржување во земјава;
- развивање на социјалното претприемништво;
- унапредување на националните одбранбени капацитети и способности согласно Стратегискиот одбранбен преглед;
- постигнување на интероперабилност согласно стандардите на НАТО;
- зајакнување на одбранбената дипломатија и соодветно учество со персонал во командата и воената структура на НАТО, како и останатите организации;
- зголемување на способностите и капацитетите на Армијата на Република Северна Македонија за учество во меѓународни мировни мисии предводени од НАТО, Европската Унија и Организацијата на Обединетите нации;
- активно учество во меѓународната борба против современите безбедносни закани и предизвици;
- Република Северна Македонија да биде суверен, почитуван и просперитетен меѓународен субјект со иницијативи и конкретни чекори на добро осмислена и реална, државнички и професионално водена надворешна политика, што ќе доведе до надминување на предизвиците и закани по развојот и безбедноста;
- зајакнување на позицијата на Република Северна Македонија на меѓународен план преку развој на билатералните, регионалните и мултилатералните односи со земјите кои се залагаат за слобода, демократија, владеење на правото и подобрување на заштитата на човековите права;
- зајакнување на комуникацијата и соработката со дијаспората, унапредување на економската димензија и обезбедување на повисок квалитет на конзуларни услуги на нашите државјани во странство;
- заштита на националниот идентитет на граѓаните на Република Северна Македонија, согласно стандардите на модерниот меѓународно-правен поредок и принципите на соработка на цивилизираните нации;
- започнување и успешно водење на процесот на преговори за пристапување на Република Северна Македонија во Европската Унија;
- зајакнување на позицијата на Република Северна Македонија и ефикасноста во координацијата и соработката со институциите на Европската Унија и земјите членки;
- квалитетно управување и координација со структурите во процесот на пристапување во Европската Унија;
- промовирање на европските вредности во процесот на пристапување во Европската Унија преку транспарентност, зајакнување на соработката со граѓанскиот сектор и академската заедница и интензивирање на регионалната соработка;

- унапредување на родовата еднаквост во сите области од општественото живеење и вклучување на родовата перспектива во креирањето на политиките и буџетите;

- воведување на концептот на еднаквост и недискриминација во сите области на општественото живеење, а особено во областа на образованието, здравството, социјалната заштита, работните односи и правосудството;

- децентрализација на социјалните услуги на локално ниво и нивно приближување до граѓаните;

- одлучна и неселективна борба со организираниот криминал и корупцијата, реформи во насока на владеење на правото, изградба на независни институции;

- зголемување на нивото на јавната безбедност, вклучувајќи ја и безбедноста на патниот сообраќај;

- активно учество во меѓународната борба против современите безбедносни закани и предизвици кон интересите на Република Северна Македонија, вклучувајќи го тероризмот, насилниот екстремизам и феноменот на странските борци;

- спречување на прекуграничниот криминал и илегалната миграција и контрола на реадмисијата и остварување на правото на азил;

- подобрување на животниот стандард на населението, заштита на животната средина и развој на општините преку подобрување на комуналната инфраструктура, водоснабдувањето и третманот на урбаните отпадни води;

- планирање и одржливо користење на просторот и природните ресурси преку координирано планирање на просторот;

- јакнење на владеењето на правото преку непристрасно и недискриминирачко спроведување на законите;

- унапредување на човековите права и создавање институционални капацитети за нивна ефикасна заштита;

- промовирање и унапредување на хуманата популациона политика и создавање на институционални капацитети;

- унапредување на системот на локалната самоуправа, продолжување на процесот на децентрализација на власта, воедначување и подобрување на локалните јавни услуги, зајакнување на капацитетите на општините, зголемување на нивната транспарентност, отчетност и инклузивност преку зголемено учество на граѓаните во донесувањето одлуки, поради подобрување на квалитетот на живеење;

- спроведување на реформи во образованието преку обезбедување на еднакво и квалитетно образование за сите и градење на концепт на доживотно учење;

- зголемување на ефикасноста и транспарентноста преку нов начин на управување и финансирање на универзитетот со почитување на неговата автономија и достоинството на професорите;

- подобрување на студентскиот живот и стандард на младите и спроведување на мерки со кои тие полесно ќе дојдат до прво вработување и нивно задржување во земјата;

- развој на културата преку обезбедување на техничка помош на националните и локалните институции од областа на културата за ЕУ фондовите и интегрирање на националните културни политики во европски контекст;

- создавање услови за независно, департизирано и ефикасно судство и правда достапна до сите;

- создавање на услови за негување на слободата и разноликоста на творештвото и културните идентитети;

- унапредување на заштитата на културното наследство;

- развивање на регионалната и меѓународната културна соработка врз принципите на партнерство и размена;

- натамошна професионализација и департизација на администрацијата и зајакнување на транспарентноста;

- реорганизација на државната управа преку зајакнување на отчетноста;

- воспоставување на заеднички стандарди за развој на сајбер безбедност;

- развивање механизми за воспоставување на 5G технологии и развој на NGA инфраструктура;

- градење на унитарно, мултикултурно и толерантно општество преку суштинска политичка поддршка со која Република Северна Македонија ќе се гради како граѓанска држава на сите што живеат во неа: Македонци, Албанци, Турци, Срби, Власи, Роми, Бошњаци и сите други заедници во насока на поголема интеркултурна комуникација и градење на дух на меѓусебно почитување;

- натамошно зголемување на инвестициите во животната средина и преземање на активности за намалување на климатските промени преку постигнување на пониско ниво на емисија на штетни гасови;

- промовирање на заштита на животната средина со градење и инвестирање во јавниот транспорт и други видови ефикасен и постојан транспорт, кој ја намалува емисијата и потрошувачката на ресурси и енергија;

- подигнување на јавната свест за значењето на животната средина и заштитата на климата и едукација на населението од областа на животната средина и

- подобрување на квалитетот на медиумите во животната средина преку зајакнат систем на управување од страна на одговорни институции на национално и локално ниво.

Член 3

Средствата потребни за финансирање на стратешките приоритети од член 1 од оваа одлука ќе се предвидат во Фискалната стратегија за периодот 2020-2022 година.

Член 4

Во рамките на буџетскиот процес за 2020 година министерствата и другите органи на државната управа ги дефинираат програмите за остварување на стратешките приоритети и приоритетните цели од членовите 1 и 2 од оваа одлука, а средствата за нивно финансирање ќе ги вклучат во максималните износи на расходи за секој буџетски корисник одделно, утврдени со буџетскиот циркулар за 2020 година.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-2931/1
30 април 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПОШТЕНСКИ СООБРАЌАЈ „ПОШТА НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА“

1170.

Врз основа на член 418 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 120/18), а во согласност со Одлуката за изменување и дополнување на Статутот на Акционерското друштво за поштенски сообраќај „Македонска пошта“, – Скопје во државна сопственост („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 81/19), донесена од Владата на Република Северна Македонија во својство на Собрание на Акционерското друштво за поштенски сообраќај „Македонска пошта“ во државна сопственост - Скопје, Надзорниот одбор на Друштвото на 7-от состанок одржан на ден 2.5.2019 година, го утврди Пречистениот текст на Статутот на Акционерското друштво за поштенски сообраќај „Пошта на Северна Македонија“ во државна сопственост – Скопје.

Пречистениот текст на Статутот на Акционерското друштво за поштенски сообраќај „Пошта на Северна Македонија“ во државна сопственост - Скопје, ги опфаќа:

Статут на Акционерско друштво за поштенски сообраќај „Македонска пошта“ – Скопје во државна сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/06), Одлука за изменување и дополнување на Статутот на Акционерско друштво за поштенски сообраќај „Македонска пошта“ – Скопје во државна сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/15) и Одлука за изменување и дополнување на Статутот на Акционерското друштво за поштенски сообраќај „Македонска пошта“ – Скопје во државна сопственост („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 81/19).

СТАТУТ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПОШТЕНСКИ СООБРАЌАЈ „ПОШТА НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА“ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ – СКОПЈЕ - ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ -

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој статут се уредуваат: фирмата и седиштето на друштвото; предметот на работењето на друштвото; износот на основната главнина, номиналната вредност на акциите; бројот на акциите од секој род и класа; правата, обврските, ограничувањата и погодностите на друштвото; фонд за стекнување на акции на работените; предностите што за себе ги задржува основачот; организација на друштвото; постапка за свикнување и одржување на собрание; фирма, седиште и МБС на основачот; видот, составот и начинот на избор на членовите на управниот одбор и на надзорниот одбор и нивната надлежност; внатрешната организација на друштвото; форма и начин на објавување на податоците што го врши друштвото и други одредби значајни за Акционерското друштво за поштенски сообраќај „Пошта на Северна Македонија“ во државна сопственост - Скопје ако не се забранети со закон.

Член 2

Акционерското друштво за поштенски сообраќај „Македонска пошта“ Скопје во државна сопственост е основано со Одлука за преобразба на Јавното претпријатие за поштенски сообраќај „Македонска пошта“ ц.о.Скопје број 19-4953/7 од 21 ноември 2006 година донесена од Владата на Република Македонија.

Акционерското друштво за поштенски сообраќај „Македонска пошта“ - Скопје во државна сопственост е правен следбеник на Јавното претпријатие за поштенски сообраќај „Македонска пошта“ ц.о.Скопје, основано со Одлука за делење на Јавното претпријатие за ПТТ сообраќај „Македонија“ – Скопје, донесена од Владата на Република Македонија, број 23-3509/1 од 30.12.1996 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр.71/1996 (регистрирано во Основниот суд Скопје 1 - Скопје, Трег.бр.1480/97 од 12.8.1997 година).

ФИРМА И СЕДИШТЕ НА ДРУШТВОТО

Член 3

Фирмата на друштвото е името под кое друштвото работи и учествува во правниот промет.

Акционерското друштво за поштенски сообраќај „Пошта на Северна Македонија“ во државна сопственост – Скопје, ќе работи и ќе учествува во правниот промет под името: „Акционерско друштво за поштенски сообраќај „Пошта на Северна Македонија“ во државна сопственост – Скопје“ (во натамошниот текст: друштво).

Скратениот назив на Друштвото е: АД „Пошта на Северна Македонија“ - Скопје.

Називот на Друштвото на албански јазик е: Shoqatë aksionare për komunikacion postar „Posta e Maqedonisë së Veriut“ në pronësi shtetërore – Shkup.

Скратениот назив на Друштвото на албански јазик е: SHA „Posta e Maqedonisë së Veriut“ – Shkup.

Друштвото ќе работи и ќе учествува во меѓународниот промет под името: State-Owned Joint - Stock Company for Postal Traffic POST OF NORTH MACEDONIA – Skopje.

Скратениот назив на Друштвото во меѓународниот промет е: Post of North Macedonia JSC – Skopje.

Подружниците во состав на друштвото настапуваат во правниот промет под фирма на друштвото под која се наведува и зборот „Подружница“и седиштето на истата.

Член 4

Седиштето на друштвото е во Скопје, на ул. „Орце Николов“ број 46.

Член 5

Друштвото има заштитен знак, печат и штембил.

Формата на заштитниот знак, печатот и штембилот ќе се утврдат со посебен акт.

ПРЕДМЕТ НА РАБОТЕЊЕ НА ДРУШТВОТО

Член 6

Приоритетна дејност на Друштвото е:
53.10 Дејности за давање на универзални поштенски услуги;

Општа клаузула за бизнис - сите дејности утврдени со НКД освен оние за кои е потребна согласност, дозвола или друг акт на државен орган или на друг надлежен орган;

Дејности во внатрешниот и меѓународниот поштенски сообраќај:

53.10 Дејности за давање на универзални поштенски услуги;

- користење на технологијата на Хибридна пошта

47.78 Друга трговија на мало со нови производи во специјализирани продавници

- продавање поштенски марки и други поштенски вредносници;

- продавање поштенски марки и вредносници на меѓународниот филателистички пазар

64.19 Друго монетарно посредување

- меѓународни поштенско-финансиски услуги врз основа на акти на Светскиот поштенски сојуз;

58.19 Други издавачки дејности

- издавање на редовни и пригодни поштенски марки;

- издавање на пликови со отпечатена поштенска марка и поштенски картички;

- издава пригодни поштенски жигови;

- издава филателистички пликови;

- издава каталози и други филателистички производи;

52.29 Останати придружни дејности во превозот

- вршење на царински и шпедитерски работи за услуги во поштенскиот сообраќај и за други лица;

61.90 Други телекомуникациски дејности

- вршење на телефонски услуги во единиците на поштенска мрежа;

Дејности за давање на универзални поштенски услуги и издавањето на поштенските марки и поштенските вредносници се работи од јавен интерес.

ИЗНОС НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА, НОМИНАЛНА ВРЕДНОСТ НА АКЦИИТЕ, НИВНИОТ БРОЈ ОД СЕКОЈ РОД И КЛАСА И ПРАВАТА, ОБВРСКИТЕ, ОГРАНИЧУВАЊАТА И ПОГОДНОСТИТЕ

Член 7

Основната главнина на друштвото според коригираната сметководствена вредност утврдена со проценка на вредноста на капиталот на 31.03.2006 година изнесува 2.041.272.667 денари (две милијарди четириесетиеден милион двестаседумдесетидве илјади и шестосеесетиседум денари) односно 33.374.524 евра (триесетитри милиони трстаседумдесетичетири илјади и петстотинидваесетичетири евра), според средниот курс на Народна банка на Република Северна Македонија објавен еден ден пред усвојувањето на Статутот.

Основната главнина е распоредена на 408.827 обични акции кои ги поседува акционерот – Република Северна Македонија со номинална вредност од 4.993,00 денари (четириилјадидеветстотинидеведесетитри денари) односно 81,63 евра (осумдесетиеден евро и шеесетитри центи), според средниот курс на Народна банка на Република Северна Македонија објавен еден ден пред усвојувањето на Статутот.

Сите прашања поврзани со акциите се уредуваат со одлука на Собранието на друштвото.

ФОНД ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА АКЦИИ НА ВРАБОТЕНИТЕ

Член 8

Во Друштвото се основа Фонд за стекнување на акции (во понатамошниот текст: Фонд), од кој вработените можат да стекнат акции на друштвото бесплатно или по повластена цена.

Акциите на вработените во Фондот од став 1 на овој член можат да изнесуваат најмногу до една десетина од основната главнина на друштвото.

Фондот нема својство на правно лице.

Член 9

Собранието на друштвото донесува Програма за Фондот, според која вработените ќе можат да стекнуваат акции во друштвото.

Собранието на друштвото донесува одлука за издавање на акции наменети за Фондот, како и одлука за утврдување на критериумите за нивната распределба.

Административните и други стручни работи ги врши друштвото и паѓаат на терет на друштвото.

ПРЕДНОСТИ НА ОСНОВАЧОТ НА ДРУШТВОТО

Член 10

Основачот не задржува посебни предности за себе.

ПОСТАПКА ЗА СВИКУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА СОБРАНИЕТО НА ДРУШТВОТО

Член 11

Правата и обврските на Собранието на Друштвото ги врши Владата на Република Северна Македонија.

Изборот и отповикувањето на членовите на Управниот одбор и Надзорниот одбор се врши со јавно гласање.

Член 12

Собранието на друштвото се свикнува во случаите определени со закон, како и кога тоа го бара интересот на друштвото и на акционерот.

Начинот на работа на Собранието се утврдува со Деловник за работа.

СОБРАНИЕ НА ДРУШТВОТО

Член 13

Собранието одлучува само за прашања изрично определени со закон и овој статут, а особено за:

1. измена на статутот на друштвото;
2. одобрување на годишната сметка, на финансиските извештаи и на годишниот извештај за работата на друштвото во претходната деловна година и одлучувањето за распределба на добивката;
3. избор и отповикување на членови на Надзорен одбор;
4. промена на правата врзани за одделни видови и родови акции;
5. одобрување на работата и на водењето на работењето со друштвото на членовите на Управниот и Надзорниот одбор како и одобрување на Договорите за уредување на односите помеѓу Друштвото и членот на Управниот одбор (менаџерски договори-утврдени во член 26 од овој статут);
6. зголемување и намалување на основната главнина на друштвото;
7. издавање акции и други хартии од вредност;
8. издавање акции наменети за Фондот;
9. донесување на Програма за стекнување на акции на вработените;
10. донесување Одлука за критериуми за распределба на акции на вработените;
11. назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на друштвото;
12. преобразба на друштвото во друга форма на друштво и за статусните промени на друштвото;
13. одлучување за покривање на загубата на друштвото и

14. престанување на друштвото.

ФИРМА, СЕДИШТЕ И ЕМБС НА ОСНОВАЧОТ НА ДРУШТВОТО

Член 14

Фирмата на основачот на друштвото е Владата на Република Северна Македонија.

Седиштето на основачот е во Скопје на ул. „Илинденска“ бб.

Матичен број на основачот е 4064674.

ВИД, СОСТАВ И НАЧИН НА ИЗБОР НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВУВАЊЕ НА ДРУШТВОТО И НИВНАТА НАДЛЕЖНОСТ

Член 15

Управувањето на друштвото е организирано според двостепен систем-Управен одбор и Надзорен одбор.

Изборот и отповикувањето на членови на Управниот одбор се врши со јавно гласање.

УПРАВЕН ОДБОР

Член 16

Со друштвото управува Управен одбор кој се состои од 7 членови.

Членовите на Управниот одбор ги избира Надзорниот одбор.

Член 17

Мандатот на членовите на Управниот одбор изнесува четири години.

Ни едно лице во исто време не може да биде член на Управниот одбор и член на Надзорниот одбор.

Член 18

Со одлуката за избор на членовите на Управниот одбор, еден од членовите на Управниот одбор се именува за претседател на Управниот одбор и се определува кој член на Управниот одбор ќе биде задолжен за која област од работењето на друштвото.

Член 19

Претседателот на Управниот одбор ги свикува состаноците и претседава со нив и е одговорен за организацијата и за други форми преку кои Управниот одбор работи и одлучува.

Ако претседателот на Управниот одбор од кои и да е причини не е во можност да ја врши функцијата претседател или ако е отсутен, со состаноците на Управниот одбор претседава заменик на претседателот на Управниот одбор именуван од Надзорниот одбор.

Член 20

Управниот одбор има најшироки овластувања во управувањето со друштвото односно во вршењето на сите работи сврзани со водењето на работите и на тековните активности во рамките на предметот на работењето на друштвото, со исклучок на овластувањата кои што изречно му се дадени на Собранието на друштвото и на Надзорниот одбор.

Член 21

Управниот одбор во рамките на својата надлежност, ги врши следните работи:

1. ја утврдува деловната политика;

2. донесува Програма за работа и развоен план на друштвото, Годишен оперативен план за работа, Годишен финансиски план, Годишен план за јавни набавки, Програма за инвестициони вложувања;

3. ги утврдува поштенските тарифи и цените на услугите;

4. поднесува тримесечни извештаи кои содржат показатели за финансиското работење на друштвото до Надзорниот одбор и до Собранието на друштвото;

5. го усвојува елаборатот за пописот на средствата, побарувањата и обврските на друштвото;

6. поднесува годишна сметка, годишни финансиски извештаи и годишен извештај за работењето на друштвото по истекот на деловната година;

7. одлучува за расходување и оттуѓување на основни средства;

8. поднесува предлог за изменување и дополнување на Статутот;

9. донесува одлуки за инвестиции;

10. донесува одлуки за одобрување на договори за инвестициони вложувања;

11. донесува одлуки за земање кредити во врска со реализација на програмите односно плановите;

12. одобрува склучување на договори од поголемо значење и со подолг период на траење;

13. донесува одлука за употреба на посебната резерва заради покривање на загубата на друштвото;

14. одлучува за вршење отпис на средствата, побарувањата и обврските;

15. донесува Деловник за работа;

16. одлучува за склучување на колективен договор;

17. одлучува за внатрешната организација на друштвото и систематизацијата на работните места;

18. донесува одлука за утврдување на престанување на потребата од работа на определен број работници од деловни причини;

19. одлучува за назначување на лица со посебни овластувања и одговорности (раководни лица) кои го вршат секојдневното водење на работењето на друштвото;

20. одлучува за преземање на мерки за заштита при работа, противпожарна заштита и унапредување на животната средина;

21. ги донесува општите акти на друштвото;

22. ги определува работните места на кои странски државјани не можат да засноваат работен однос;

23. ги утврдува работните места со услови на работа потешки од нормалните;

24. на барање на Собранието на друштвото и Надзорниот одбор подготвува општи акти и одлуки чие донесување е во нивна надлежност;

25. одлучува за разрешување на работниците со посебни овластувања и одговорности (раководни лица);

26. одлучува за прашања од областа на одбраната;

27. се грижи и презема потребни дејствија за исполнување на со закон пропишани обврски на друштвото;

28. одлучува за именување и разрешување на членовите во комисиите предвидени со актите на друштвото;

29. формира комисии од редот на членовите на Управниот одбор и од други лица;

30. одлучува за издавање на основните средства на друштвото под закуп;

31. одлучува за барање од надлежни органи и институции;

32. ги определува овластените потписници на друштвото;

33. донесува одлуки за финансиска помош, спонзорство и донации над 500 евра во денарска противвредност согласно годишниот оперативен план за работа, но не повеќе од утврдениот лимит со Законот за донации и за спонзорства во јавните дејности;

34. врши и други работи кои не се во надлежност на Собранието и Надзорниот одбор на друштвото.

Со претходно одобрение на Надзорниот одбор, Управниот одбор одлучува за:

1. затворање (престанување) или пренос на претпријатието или на негов дел што учествува со над 10% во приходот на друштвото;

2. намалување или проширување на предметот на работење на друштвото;

3. суштествени внатрешни организациони промени на друштвото што се определуваат со акт на друштвото;

4. воспоставување долгорочна соработка со други друштва од суштествено значење за друштвото или неговото прекинување;

5. за одлуки кои се однесуваат на износи над 50.000 евра;

6. основање и престанување на трговско друштво што учествува со над една десетина во основната главнина на друштвото;

7. основање и престанување на подружници на друштвото.

Член 22

Актите донесени од Управниот одбор ги потпишува Претседателот на управниот одбор.

Член 23

Членовите на управниот одбор учествуваат и работат на состаноци.

Управниот одбор може да одлучува и без одржување на состанок ако сите членови дадат согласност за одлуката која што се донесува без одржување на состанок.

Член 24

Управниот одбор работи ако се присутни повеќе од половината од вкупниот број на членови.

Член 25

Одлуките на Управниот одбор се сметаат за донесени ако за нив гласале повеќе од половината од вкупниот број на членови на Управниот одбор.

При донесувањето на одлуките од став 1 на овој член, во записникот се внесуваат податоци за гласањето за секој член поединечно, со образложение за причините за гласањето.

Член 26

Правата и обврските на членовите на Управниот одбор, покрај правата и обврските определени со закон и овој статут, се определуваат со Договор за уредување на односите меѓу друштвото и членот на Управниот одбор (менаџерски договор).

Договорот од став 1 од овој член го склучува Надзорниот одбор по претходно добиено одобрение од Собранието на Друштвото, а го потпишува претседателот на Надзорниот одбор.

Член 27

Претседателот на Управниот одбор го застапува друштвото во односите со трети лица и носи назив Генерален директор.

Член 28

Генералниот директор ги има следните надлежности:

1. го претставува и застапува друштвото без ограничување во внатрешниот и надворешниот трговски промет;

2. го обезбедува спроведувањето на одлуките и заклучоците на собранието и на управниот одбор на друштвото;

3. ја утврдува материјалната одговорност на работниците;

4. го организира и го раководи процесот на работа и работењето на друштвото;

5. предлага внатрешна организација на друштвото;

6. склучува договори;

7. ја организира и обезбедува работната дисциплина во друштвото;

8. ја обезбедува законитоста во работата и примената на прописите, овој статут и другите акти на друштвото;

9. се грижи за остварување на обврските на друштвото од областа на одбраната;

10. изготвува елаборат за утврдување на престанувањето на потребата од работа на определен број на работници од деловни причини;

11. одлучува во прв степен за поединечните права, обврски и одговорности на работниците;

12. формира стручни комисии и работни тела;

13. го информира Управниот одбор за одделни прашања од работењето на друштвото;

14. донесува одлуки за финансиска помош и спонзорство до 500 евра во денарска противвредност;

15. за работите од својата надлежност издава акти, упатства, налози и наредби со кои се обезбедува работењето на друштвото;

16. врши други работи во врска со работењето на друштвото.

Член 29

Еден од членовите на Управниот одбор го заменува генералниот директор во негово отсуство и носи назив заменик генерален директор.

Еден од членовите на Управниот одбор ги води и врши правните работи, работите поврзани со човечките ресурси и корпоративните функции и е одговорен за правните работи, човечките ресурси и корпоративните функции на друштвото и носи назив директор за правни работи, човечки ресурси и корпоративни функции.

Еден од членовите на Управниот одбор ги води, организира и е одговорен за поштенските операции и носи назив директор за поштенски операции.

Еден од членовите на Управниот одбор ја води, организира и е одговорен за маркетингот и продажбата и носи назив директор за маркетинг и продажба.

Еден од членовите на Управниот одбор ги води, организира и е одговорен за економските и финансиските работи и носи назив директор за економски и финансиски работи.

Еден од членовите на Управниот одбор ја води, организира и е одговорен за информатичката технологија и носи назив директор за информатичка технологија.

НАДЗОРЕН ОДБОР НА ДРУШТВТО

Член 30

Надзорниот одбор се состои од 5 членови, од кои два члена се независни.

Членовите на Надзорниот одбор ги избира Собранието на друштвото.

Еден од членовите на Надзорниот одбор се избира на предлог на синдикалната организација на друштвото.

При изборот на членовите на Надзорниот одбор се назначува кои членови се избираат како независни членови на Надзорниот одбор.

Член 31

Надзорниот одбор од редот на своите членови, со мнозинство гласови од вкупниот број на членовите на надзорниот одбор, избира претседател на Надзорниот одбор.

Член 32

Мандатот на членовите на Надзорниот одбор изнесува четири години.

Член 33

Претседателот на Надзорниот одбор ги свикнува состаноците и претседава со нив, одговорен е за водење на евиденцијата за состаноците и организирањето на другите начини на работа и на одлучување на Надзорниот одбор.

Ако претседателот од кои и да е причини не е во можност да ја врши функцијата претседател или ако е отсутен, со состаноците на Надзорниот одбор претседава член на надзорниот одбор избран со мнозинството гласови од присутните членови на надзорниот одбор.

Член 34

Надзорниот одбор може да го разреши претседателот во било кое време и да избере нов претседател на надзорен одбор.

Член 35

Членовите на Надзорниот одбор учествуваат и работат на состаноци.

Надзорниот одбор може да одлучува и без одржување на состанок ако сите членови дадат согласност за одлуката која што се донесува без одржување на состанок.

Член 36

Надзорниот одбор работи ако се присутни повеќе од половината од вкупниот број на членови.

Член 37

Одлуките на надзорниот одбор се сметаат за донесени ако за нив гласале повеќе од половината од вкупниот број на членови на надзорниот одбор.

При донесувањето на одлуките од став 1 на овој член, во записникот се внесуваат податоци за гласањето за секој член поединечно, со образложение за причините за гласањето.

Член 38

Надзорниот одбор врши надзор врз управувањето со друштвото што го врши управниот одбор.

Надзорниот одбор може да врши увид и да ги проверува книгите и документите на друштвото, како и имотот, особено благајната на друштвото и хартиите од вредност и стока.

Надзорниот одбор дава согласност за службени патувања во странство, кога во службената делегација патуваат повеќе од тројца вработени.

Надзорниот одбор за вршење на одделни стручни работи од надзор може да задолжи одделни членови на одборот, овластен ревизор или стручни лица.

Член 39

Надзорниот одбор одржува состаноци ако тоа го налага извршувањето на работите во рамките на неговите надлежности.

Секој член на надзорниот одбор или на управниот одбор, со барање поднесено во писмена форма, може со наведување на причините и целта да побара од претседателот на надзорниот одбор да свика состанок на надзорниот одбор.

Состанокот мора да се одржи во рок од 15 дена од денот кога е поднесено барањето.

Надзорниот одбор во текот на годината, задолжително одржува најмалку четири редовни состаноци и тоа на секои три месеци, при што еден од нив задолжително мора да се одржи во рок од еден месец пред одржувањето на годишното собрание.

Покрај обврската за одржување на состаноци определени со став 2 од овој член, надзорниот одбор може да одржува и други состаноци што ги свикнува претседателот на надзорниот одбор или што се свикани по писмено барање на некој од членовите на надзорниот одбор, овластениот ревизор, како и по барање на акционерите кои претставуваат најмалку една десеттина од акциите со право на глас. Барањето се доставува до претседателот на надзорниот одбор.

Ако претседателот не го свика состанокот по поднесено писмено барање во рок од петнаесет дена од денот на поднесувањето, членовите на надзорниот одбор можат да го свикаат состанокот ако членот кој побарал свикнување на состанокот добие поддршка од најмалку една третина од членовите на надзорниот одбор.

ОРГАНИЗАЦИЈА НА ДРУШТВОТО

Член 40

Организациони делови на друштвото се дирекција и подружници.

Член 41

Директорот на подружницата ги врши следните работи:

1. Организира, координира и раководи со процесот на целокупната работа на Подружницата;
2. Обезбедува примена на законските прописи и на актите на друштвото;
3. Спроведува одлуки и заклучоци од управниот одбор и одлуки и насоки дадени од генералниот директор и директорите на соодветните области;
4. Се грижи за реализација на планските задачи;
5. Склучува договори презема и други правни дејствија во рамките на овластувањата дадени од управниот одбор;
6. Се грижи за одржување на работната и технолошката дисциплина и презема мерки за нејзино остварување;
7. Поднесува извештаи за работа на подружницата на управниот одбор;
8. Се грижи и обезбедува потребни мерки за обезбедување на заштита на работа и заштита од пожар;
9. Предлага расходување на основни средства и отстапување на истите во друга подружница на друштвото;
10. Врши набавки во рамките на своите овластувања согласно акт донесен од управниот одбор;

11. Донесува решенија за поединечни права, обврски и одговорности на работниците, по овластување од управниот одбор;

12. Формира комисији и работни групи за извршување на поделни работи;

13. Се грижи за навремена наплата на побарувањата од коминтентите и презема мерки за остварување на наплатата;

14. Се грижи за прием, пренос и достава на поштенските пратки;

15. Одговорен е за транспортот на паричните средства на територијата на подружниците;

16. Врши други работи по овластување на управниот одбор.

Член 42

Со акт на управниот одбор поблиску се уредува внатрешната организација на друштвото и работите кои се извршуваат во Дирекцијата и Подружниците.

КОМИСИИ НА ДРУШТВОТО

Член 43

Управниот одбор на друштвото формира комисији од редот на своите членови и од други лица.

Друштвото ги има следните комисији:

Комисија за заштита на правата на работниците; Комисија за решавање на спорови помеѓу учесниците на Колективниот договор на друштвото; како и други комисији формирани од управниот одбор, надзорниот одбор, генералниот директор и директорите на Подружници на друштвото, по укажаната потреба во процесот на работењето.

РЕЗЕРВИ НА ДРУШТВОТО

Член 44

Во друштвото се формира задолжително општа резерва (општ резервен фонд) и посебна резерва.

Член 45

Друштвото има задолжително општа резерва како општ резервен фонд кој е формиран по пат на зафаќање од нето добивката.

Оваа резерва се пресметува и издвојува во износ од 15% од нето добивката, се додека резервите на друштвото не достигнат износ којшто е еднаков на една петица од основната главнина. Ако така создадената резерва се намали мора да се дополни на ист начин.

Додека општата резерва не го надмине определениот најмал износ од став 2 од овој член, може да се употребува само за покривање на загубите.

Кога општата резерва ќе го надмине најмалиот износ и по покривање на сите загуби, со одлука на Собранието на друштвото, вишокот може да се употреби за дополнување на дивидендата, ако таа за деловната година не го достигнала најмалиот износ пропишан со овој статут.

Член 46

Во друштвото се создава посебна резерва заради покривање на загуба на друштвото.

РАСПРЕДЕЛБА НА ДОБИВКАТА И ПОКРИВАЊЕ НА ЗАГУБАТА

Член 47

Распределбата на добивката во Друштвото се врши врз основа на Одлука на Собранието на Друштвото, на предлог на Управниот одбор на друштвото, а во согласност со Годишната сметка на Друштвото.

Собранието на Друштвото, на предлог на Управниот одбор, може да одлучи, добивката да не се дели во определена година и истата да се определи за развој на Друштвото или за друга намена.

Член 48

Доколку Друштвото со Годишната сметка искаже загуба, Собранието на Друштвото донесува Одлука за покривање на прикажаната загуба.

Одлуката за покривање на загубата, Собранието на Друштвото ја донесува на предлог на Управниот одбор на Друштвото, во кој мора да се содржани причините за настанувањето на загубата и предлог за начинот на нејзиното покривање.

СОРАБОТКА СО СИНДИКАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА

Член 49

Друштвото во согласност со закон и колективен договор, обезбедува услови за работа и делување на Синдикатот.

Член 50

Синдикалната организација може на управниот одбор да му поднесува предлози, мислења и забелешки во врска со остварувањето и заштитата на правата на работниците утврдени со закон и колективен договор.

За поднесените предлози, мислења и забелешки, управниот одбор е должен да заземе став и за тоа да ја извести синдикалната организација.

НАЧИН НА ОБЈАВУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИ НА ДРУШТВОТО

Член 51

Сите акти, податоци и извештаи што ги донесува управниот одбор се објавуваат во службено гласило на друштвото.

АКТИ НА ДРУШТВОТО

Член 52

Прашањата кои се од значење за друштвото, а не се уредени со овој Статут ќе се уредат со други акти на друштвото согласно закон и овој статут.

Актите на друштвото ги донесува управниот одбор и истите не можат да бидат во спротивност со овој Статут.

Член 53

Актите на друштвото влегуваат во сила со денот на донесувањето.

РАБОТЕЊЕ НА ДРУШТВОТО ВО ВОЕНА И ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Член 54

Во воена и вонредна состојба, друштвото продолжува со вршење на дејноста заради што во согласност со Законот за одбрана и другите подзаконски прописи, спроведува соодветни подготовки и изработува документи за работа во воена и вонредна состојба.

Член 55

Во воена состојба, друштвото презема мерки за заштита на работниците и материјалните добра од воени дејствија.

Член 56

Заради заштита на тајните податоци и информации од областа на одбраната, друштвото спроведува соодветни мерки за нивна заштита.

ДЕЛОВНА ТАЈНА

Член 57

Друштвото има право, одредени податоци со чие неконтролирано откривање може да биде нанесена штета на неговите деловни интереси, да ги прогласи за деловна тајна.

Прогласувањето на податоци за деловна тајна се утврдува со нормативен акт кој го донесува управниот одбор.

Не може да се прогласи за деловна тајна податок, кој согласно закон и овој статут не може да се прогласи за таен податок, или е пропишано дека е јавен податок или постои обврска јавно да се објави.

ИЗМЕНИ НА СТАТУТОТ

Член 58

Овој статут се менува и дополнува со одлука за измена и дополнување на статутот.

Постапка за измени и дополнување на статутот можат да покренат управниот одбор односно надзорниот одбор како и акционерите кои имаат најмалку една десетина од вкупниот број на акциите со право на глас.

Иницијативата во форма на амандмани се доставува до Управниот одбор.

Предлогот на одлуката за измени и дополнување на статутот во кој што се наведени предложените измени, без разлика кој ја дал иницијативата, ја утврдува управниот одбор.

Утврдениот предлог на одлука мора да биде образложен.

Член 59

Одлуката за измени и дополнувања на статутот ја донесува Собранието на друштвото.

Собранието со одлуката за измена и дополнување на статутот го овластува Надзорниот одбор да подготви пречистен текст на статутот во којшто се внесуваат измените извршени со одлуката за измена на статутот како и одлуките кои имаат карактер на одлука за измена на статутот.

Ако измените и дополнувањата на статутот содржат податоци што се запишуваат во трговски регистар, измените и дополнувањата задолжително се објавуваат во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Генералниот директор, примерок од пречистениот текст доставува до Централниот регистар на Република Северна Македонија.

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 60

Со уписот во Централниот регистар на Република Македонија, средствата, правата, обврските, како и вработените на Јавното претпријатие за поштенски сообраќај „Македонска пошта“ д.о. Скопје, ги презема друштвото.

Член 61

До донесување на актите на друштвото, ќе се применуваат актите на ЈП „Македонска пошта“ д.о. Скопје, доколку не се во спротивност со закон и овој статут.

Член 62

Со влегување во сила на овој Статут престанува да важи Статутот на ЈП „Македонска пошта“ д.о. Скопје од 27.3.1997 година, на кој Владата на Република Македонија има дадено согласност со одлука бр. 23-327/3 од 31.3.1997 година и Статутот на Акционерско друштво за поштенски сообраќај „Македонска пошта“ - Скопје во државна сопственост донесен од Владата на Република Македонија заведен под број 19-2760/2 од 19 јуни 2006 година, објавен во „Службен весник на Република Македонија“ број 76/2006.

Член 63

Овој Статут влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

НО бр. 0202-595/4
2 мај 2019 година
Скопје

Претседател
на Надзорен одбор,
Весна Павлеска, с.р.



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје

бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.

Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски

телефон: +389-2-55 12 400

телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2019 година изнесува 10.100 денари.

„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.


Рок за рекламации: 15 дена.

Жиро-сметка: 300000000188798.

Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

ISSN 0354-1622



2019090